



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат

СКОПЈЕ
Четврток 31 август 1930 година
Бр. 25 Год. VI

Овој број чини 2 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 ди.

166

Врз основа на чл. 24 од Правилникот за организа-
ција и работењето на сојузната градежна инспекција
(Сл. лист ФНРЈ бр. 92/49), донесувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ГРАДЕЖНА ИН- СПЕКЦИЈА

Член 1

Републиканската градежна инспекција е постојан
орган на Министерството на градежите на НРМ.

Член 2

Републиканската градежна инспекција ја сочину-
ват главниот градежен инспектор и потребен број ре-
публикански градежни инспектори.

Главниот републикански градежен инспектор и
републиканските градежни инспектори ги одредува
Министерот на градежите на НРМ помеѓу стручњаци
од градежната струка.

Главниот републикански градежен инспектор и
републиканските градежни инспектори ги вршат своите
работи во рамките на одредбите од Уредбата за градеж-
ната инспекција и од овој Правилник.

Член 3

Со работењето на републиканската градежна ин-
спекција раководи главниот републикански градежен
инспектор, а за случај да е спречен го заменува репуб-
ликанскиот градежен инспектор одреден од Министерот
на градежите на НРМ.

Член 4

Покрај вршењето на градежната инспекција, глав-
ниот републикански градежен инспектор е должен:

1) со цел за правилно функционирање на републи-
канската градежна инспекција, да издава потребни на-
редби и напатствија на републиканските градежни ин-
спектори, да им помага во работењето и да контролира
нивното работење.

2) да ја контролира примената на прописите за гра-
дежната инспекција од страна на републиканските гра-
дежни инспектори; и

3) на Министерот на градежите на НРМ да подне-
сува извештаи за работењето на Републиканската гра-
дежна инспекција, за извршените инспекции и најдената
востojба при вршењето на градежната инспекција;

4) на Министерот на градежите на НРМ да дава
предлози за менување на постоеките и донесување на
нови прописи за градежната инспекција;

5) да предложува наголемување или намалување
бројот на републиканските градежни инспектори и слу-
жбеници од Републиканската градежна инспекција;

6) да превзема други потребни мерки со цел за
еднообразно и правилно функционирање на градежната
инспекција.

Член 5

Покрај вршењето на градежната инспекција, репуб-
ликаските градежни инспектори се должни:

1) да ги извршуваат наредбите и да работат по на-
патствијата на главниот републикански градежен инспе-
ктор и да му даваат извештај за своето работење, из-
вршените инспекции и состојбата што е најдена при вр-
шењето на градежната инспекција;

2) да му дават предлози на главниот републикански
инспектор за измена на постоеките и донесување на но-
ви прописи за градежната инспекција;

3) да предложуваат мерки со цел на еднообразно
и правилно функционирање на градежната инспекција.

Член 6

Со оглед на значението и техничката комплицира-
ност на обектот градежната инспекција ја вршат:

- а) поотделни градежни инспектори;
- б) група на градежни инспектори;
- в) инспекциони комисии,

Член 7

Поради несмеќаваното вршење на работите од гра-
дежната инспекција, главниот републикански граде-
жен инспектор издава на републиканските градежни
инспектори овластение за вршење на градежната ин-
спекција.

Член 8

Групи на градежните инспектори составени се од
двајца до тројца републикански градежни инспектори.

Членовите на групите од градежните инспектори
ги одредува со решение главниот републикански гра-
дежен инспектор, определувајќи еден од нив да рако-
води со групата.

Член 9

Инспекционите комисии можат да се образуват од ре-
публикански градежни инспектори и градежни струч-
њаци од други надлештва, претпријатија и установи.

Членовите од инспекционите комисии ги одредува
со решение Министерот на градежите на НРМ по пред-
лог на главниот републикански градежен инспектор.

Со инспекционата комисија раководи по правило
републиканскиот градежен инспектор одреден од Мини-
стерот на градежите на НРМ.

Член 10

Групите градежни инспектори и инспекционите ко-
мисии донесуваат одлуки со мнозинство на гласови. Ако

го гласање не се постигне мнозинство; одлука ќе донесе главниот републикански градежен инспектор.

Одделни мислења од членовите на групата на градежните инспектори односно од членовите на инспекционата комисија се испраќаат до главниот републикански градежен инспектор и не се внесуваат во книгата на градежната инспекција.

Чл. 11.

При прегледувањето на градежните објекти ќе се обрне внимание на околностите што го условуваат извршувањето и квалитетот на градежните работи а особено на тоа:

1) да ли идејниот односно главниот проект е одобрен од надлежната комисија за ревизија за проектите;

2) да ли идејниот проект односно главниот проект одговара на теренските услови во поглед на својата техничка концепција и материјалот од кој се изводи објектот;

3) да ли е вршено испитување на теренот и како се фундаментите сообразени на теренот;

4) да ли градежните и занаетските работи се изводат спрема одобрените идеен односно главен проект по постоечките научно-технички методи на работењето, методите на работењето засновани на искуството, техничките прописи и утврдените норми;

5) да ли квалитетот на градежниот материјал одговара на идејниот односно главниот проект, прописан квалитет и дали квалитетот е проверен и утврден со признати методи за испитување на градежниот материјал;

6) да ли количината, транспортот, припремањето, испитувањето и уградувањето на градежниот материјал одговара на признатите научно-технички методи и на проверените искуства;

7) да ли средствата на механизацијата со кои што располага претпријатието се исползуваат така, да со нив може да се постигне подобар квалитет на работата;

8) да ли материјалните и организационите услови на изведувањето на работите овозможуваат добро квалитетно работење.

Чл. 12

Републиканските градежни инспектори, групите на градежни инспектори и инспекционите комисии се должни:

1) со своите запажања при вршењето на инспекцијата усно и писмено да го известат раководството на градилиштето или објектот;

2) на раководството на градилиштето или објектот да му дадат потребни напатствија и наредби за натамошното изведување на работите (чл. 10 ст. 1 од Уредбата за градежната инспекција);

3) за случај на некавалитетно работење и отстапување од идејниот односно главниот проект, техничките прописи, норми и договорните услови на работењето, на извозачите да им укажат на кој начин работењето треба квалитетно да се подобри;

4) со цел за остварување задачите на градежната инспекција да издаваат наредби, да донесуваат решенија, на надлежните државни органи да им поднесуваат барања во смисол на чл. 10 од Уредбата за градежната инспекција.

5) своите запажања, напатствија, наредби, решенија и барања да ги внесуваат во книгата на градежната инспекција.

Чл. 13

Секое градилиште, односно објектот мора да има книга на градежната инспекција во која што градежните инспектори по извршената инспекција веднаш ги внесуваат своите запажања, забелешки, напатствија, наредби, решенија и барања и нивното кратко образложение. За поголеми технички проблеми кои што бараат поподробно проучување, можат запажањата да се внесат во книгата на градежната инспекција и дополнително.

Ако при донесувањето на одлуката помеѓу градежните инспектори не дојде до полна согласност, во книгата на градежната инспекција веднаш ќе се внесат само прашањата по кои што е постигната согласност, додека другите прашања во книгата на градежната инспекција ќе се внесат дури откако по нив ќе се донесе одлука од главниот републикански градежен инспектор (чл. 10 од овој правилник).

Чл. 14.

Запажањата, забелешките, напатствијата, наредбите и решенијата мораат да бидат напишани во три, а барањата во четири примерка. Еден примерок останува во книгата на градежната инспекција, а другите се испраќаат до главниот републикански градежен инспектор.

Главниот републикански градежен инспектор после прегледот на запажањата, забелешките, напатствијата, наредбите, решенијата и барањата на републиканските градежни инспектори, доставува еден примерок на административно-оперативниот раководител на градежното претпријатие, а еден примерок на барањето уште и до надлежниот државен орган (чл. 10 став последен од уредбата за градежната инспекција).

Чл. 15

Ако главниот републикански градежен инспектор се согласи со градежниот инспектор да градежното претпријатие треба да се казни за извршениот прекршок, ќе му поднесе на надлежниот орган (чл. 14 од Уредбата за градежна инспекција) предлог за казнување.

Чл. 16

Ако прегледот на градилиштето или објектот го извршиле републиканските градежни инспектори по налог на Главниот сојузен градежен инспектор, еден примерок од своите запажања, примедби, напатствија, наредби, решенија или захтеви, ќе достават на Главниот сојузен градежен инспектор.

Исто така ќе се постапи ако републиканските градежни инспектори извршат на својата територија преглед на објектите од сојузно значење.

Чл. 17

Републиканските градежни инспектори имаат право во секое време да го прегледат целото градилиште сите објекти, машини, алат и материјал. Тие имаат право од раководството на градилиштето да ги барат сите потребни обавестувања во врска со целта на нивната инспекција и да ги бараат на увид сите книги и документи, од кои можат да се запознаат со состојанието на градилиштето.

Со цел да се оствари што подобра контрола над извршените работи, републиканските градежни инспекции можат потребните податоци да ги бараат од секое лице на градилиштето односно на објектот кое такви податоци може да им даде.

Чл. 18

Против изредбата или решението (чл. 11 од Уредбата на градежната инспекција) на главниот ре-



СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Околинскиот суд во Куманово објавува, дека во правната работа на Јованка Б. Јовановска домаќинка од Светозарево — Србија не е познато местото на боравиштето на тужениот Бранислав С. Јовановиќ машин бравар во Куманово сега со неизвесна адреса, на кого му е одреден за застапник Страхил Шандев пом. правен референт кој ќе го заступува дури не дојде на суд или не именува полномошник.

Се повикува секој оној кој што знае за садбата и адресата на отсутниот да во срок од 30 дена, јави на овој суд. Истовремено се повикува и самиот отсутен Бранислав С. Јовановиќ ако е во можност, да се на судот јави било писмено или лично, во означениот срок кој се смета од денот на објавувањето на огласот во Службен весник на Н.Р. Македонија, оти во противен случај бракоразводната парница ќе ја судот расправи и во отсуствието на тужениот.

Од Околинскиот суд во Куманово на ден 9.VI.1950 година Г. Бр. 118/50.

1—5—91.

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 7298 од 20-VI-1950 година, упишано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 300 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА РАБОТИЛНИЦА СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Претпријатието беше претпријатие од општо-државно значење, и со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ у бр. 145 од 7-II-1950 година пренесено е под управата на органите на Владата на НРМ, а со решение на Владата на НРМ бр. 1939 од 5-VI-1950 година продолжува да работи како претпријатие од републиканско значење.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Генералната дирекција за електро-стопанство — Скопје.

Предмет на работата на претпријатието е: вршење ремонтни работи на електрични машини за електрични центри и индустријата.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Томе Панков, во границите на овластувањето.

Бр. 7298 од Министерството на финансите на НРМ 20-VI-50 год. П—12—212

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕДИШТЕ ВО КУМАНОВО

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Врз основа решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 8520 од 13-VII-1950 година упишано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 314 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО КУМАНОВО

Претпријатието беше претпријатие од општо-државно значење па со наредба на Владата на ФНРЈ IV бр. 1865 од 3-IV-1950 година предадено е на управа на Владата на НРМ.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Генералната дирекција на тутунската индустрија.

Предмет на работата на претпријатието е: производство, поупка, обработка и продажба на тутун.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува директорот на претпријатието Александар Каранфилов Петровски.

Бр. 8520 од Министерството на финансите на НРМ 13-VII-1950 год.

П—13—241

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 8525 од 13-VII-1950 година упишано е во регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 310 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО БИТОЛА

Претпријатието беше претпријатие од општо-државно значење па со Наредба на Владата на ФНРЈ IV бр. 1865 од 3-IV-1950 година предадено е на управа на органите на владата на НРМ.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Генералната дирекција на тутунската индустрија — Скопје.

Предмет на работата на претпријатието е: производство, покупка, обработка и продажба на тутун.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува директорот на претпријатието Христо Николовски.

Бр. 8525 од Министерството на финансите на НРМ. 13-VII-50 год.

II—13—237

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЛЕП

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа решението на Министерството на финансите на НРМ бр. 8516 од 13-VII-1950 година упишано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 318 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЛЕП

Претпријатието беше претпријатие од општодржавно значење па со Наредба на Владата на ФНРЈ IV бр. 1865 од 3-IV-1950 година предадено е на управата на органите на Владата на НРМ.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Генерална дирекција на тутунската индустрија — Скопје.

Предмет за работа на претпријатието е: производство, покупка, обработка и продажба на тутун.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува директорот на претпријатието Христо П. Трајков.

Бр. 8516 од Министерството на финансите на НРМ 13-VII-1950 година.

II—13—244

РЕГИСТРАЦИЈА НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ И ЗА ПОПРАВКА НА СТАНБЕНИ И ДР. ЗГРАДИ ВО БИТОЛА

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Градскиот народен одбор во Битола 62 реден бр. 1 Градско народно претпријатие за производство на градежен материјал и за поправки на станбени и други згради во Битола.

Предмет за работа на претпријатието е: да произведува секаков вид градежен материјал да врши мали и големи оправки на згради, било да се општествени или приватни.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор во Битола, донесено на неговото III редовно заседание одржано на 4-V-1950 година

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Битола.

Седиште на претпријатието е во град Битола.

Претпријатието ќе го потпишува директорот на истото Цветко Долевски, во границите на овластението во Правилникот за работата на претпријатието.

II—11—200

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТРОТ

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ОКОЛИСКОТО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ОВЧЕ ПОЛЕ" СО СЕДИШТЕ ВО Св. НИКОЛЕ

Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Св. Николе, во смисол чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија од локално значење, објавува.

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор Св. Николе бр. 558 од 30-IX-1949 год. назначен е за директор на Околинското градежно претпријатие "Овче Поле" со седиште во Св. Николе, Божин Геров Тодоров и на должност стапил на 1 октомври 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите во овластението.

Со решение на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор Св. Николе бр. 558 од 30-IX-1949 год. разрешен е од должност досегашниот директор на градежно претпријатие "Овче поле" — Св. Николе, Здравко Санев и од 1 октомври 1949 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 17871

Од Околинскиот народен одбор Св. Николе

II-4-74

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО, ОВОШТАРСТВО И ПЧЕЛАРСТВО СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор во гр. Битола, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор во Битола, бр. 52 од 1-I-1950 год. разрешен е од должност Благој Бошковски директор на Градското народно претпријатие за лозарство, овоштарство и пчеларство во Битола, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор во Битола бр. 52 од 1-I-1950 год. назначен е Никола Талевски за директор на Градското народно претпријатие за лозарство, овоштарство и пчеларство во Битола, кој ќе го потпишува задолжува и разрешува претпријатието од денот на назначувањето му.

II-5-78

МАЛИ ОГЛАСИ

СЕ ОГЛАСУВАТ ЗА НЕВАЛИДНИ СЛЕДНИТЕ ИЗГУБЕНИ ЛИЧНИ КАРТИ:

Лична карта рег. бр. 1888 серија "Р" 82012 издадена од Отсекот за внатрешни работи при ОНО Брод Есат Мустафов Барбуг од Брод IV-13-229

Лична карта рег. бр. 3627 серија "Б" 93627 издадена од Отсекот за внатрешни работи при ОНО Брод Каранфиловски Ц. Стојанче с. Здуње — Брод.

Лична карта серија "Б" 91199 рег. бр. 1199 издадена од Поверенството на внатрешни работи при ОНО — Брод на Мехмед Р. Карамолески од с. Пласница — Брод

IV-4-75

Лична карта серија "Б" 93789 Рег. бр. 3779 издадена од Отсекот на внатрешни работи при ОНО во Брод на Костадиноски Атанасов Светислав од с. Здуње — Брод IV—76

Лична карта серија "Б" 94163 Рег. бр. 4163 издадена од Поверенството на внатрешни работи при ОНО во Брод на Тороски К. Иван од с. Здуње — Бродска IV—10—184

Лична карта серија бр. 36674 Рег. бр. 1698 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во Брод на Заријо И. Ѓорѓевиќ од село Дворци — Брод IV—23—434

Лична карта Рег. бр. "Б" 90615 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во Брод на Трајко Јорданов Цветоски од село Ореојце — Брод IV—38—524

Лична карта серија "Б" 94267 Рег. бр. 4267 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во Брод на Генија Фелов Ајрадиноски од село Пласница — Брод IV—37—512

Лична карта серија "Б" 92270 Рег. бр. 2270 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во Брод на Ѓуро Трајанов Цветаноски од село Сушина — Брод IV—44—656

Лична карта Бр. 2498 од 16-III-1948 год. издадена од ОНО — Поверенство за внатрешни работи во Брод на Перса М. Меновска од село Требино — Брод IV—89—1528

Лична карта серија "Б" 31873 Рег. бр. 11464 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Битола на Ристо В. Танчевски село Цапари — Битола IV—55—861

Лична карта серија "Б" 11240 Рег. бр. 10600 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Битола на Христо В. Димитровски службеник при Државен лигнитов рудник "Живојно" — Битола IV—115—2049

Лична карта Рег. бр. 1632 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Битола на Коста Поповски — Битола ул. "Гостивар" бр. 7 IV—117—2098

Лична карта серија "Б" 22946 Рег. бр. 4301 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Битола на Ценко Б. Соботковски село Магарево — Битола IV—119—2127

Лична карта серија "Б" 12971 Рег. бр. 12962 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Реџаи Х. Сулејман — Битола ул. "Караман" бр. 6 IV—125—2233

Лична карта серија "Б" 1744 Рег. бр. 1558 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Александар А. Димов — Битола ул. "Ноември" бр. 24 IV—125—2234

Лична карта серија "Е" 34475 Рег. бр. 4359 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Валандово на Арсеније Илиев Тодоров, градежно училиште во Битола IV—86—1466

Лична карта серија "Б" 13887 Рег. бр. 13550 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Битола на Ристо Иванов Стојов — Битола ул. "Штип" бр. 36 IV—86—1468

Лична карта серија "Б" 10801 Рег. бр. 10679 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Никола Б. Грујевски — Битола ул. "Кавала" бр. 28 IV—103—1792

Лична карта серија "Б" 9211 Рег. бр. 8535 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Александар Г. Стаматовски — Битола ул. "Смилево" бр. 69 IV—109—1926

Лична карта серија "Б" 9539 Рег. бр. 8889 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Вангелица Јованова Димитрова — Битола ул. "Орде Чопела" бр. 26 IV—109—1928

Лична карта серија "Б" 8721 Рег. бр. 8440 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Марика Велева Босевска — Битола ул. "Цар Самоил" бр. 108 IV—118—2106

Лична карта серија "Б" 261 Рег. бр. 261 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Божин С. Илиовски — Битола ул. "Ениџе Вардар" бр. 12 IV—131—2355

Лична карта серија бр. 16419 Рег. бр. 16257 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Томислав С. Димик — Битола ул. "М. Тито" бр. 130 IV—137—2498

Лична карта серија "Б" 14628 Рег. бр. 14416 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Спасија Вељаноска — Битола ул. "Штип" бр. 4 IV—139—2532

Лична карта серија "Б" 14628 Рег. бр. 14416 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Пантаси Коџов Петровски — Битола ул. "Солунска" бр. 138 IV—139—2533

Лична карта серија "Б" 1319 Рег. бр. 8563 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Битола на Усамедин М. Демир — Битола ул. "Кара Орман" бр. 20 IV—140—2549

Лична карта серија "Б" 17791 Рег. бр. 2492 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Васил Петрев Ангелески село Тополчани Прилеп IV—115—2048

Лична карта серија "Б" 9939 Рег. бр. 9873 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Блага Ш. Биџоска — Прилеп ул. "9 Септември" — 58 IV—116—2067

Лична карта серија бр. 25717 Рег. бр. 10886 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Јордан Божинов Атанасов село Сенокос — Прилеп IV—119—2129

Лична карта серија "Б" 20526 Рег. бр. 5615 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Благоја Миланов Талески село Дреновци — Прилеп IV—121—2163

Лична карта серија "Б" 21004 Рег. бр. 6858 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Прилеп на Петре Костов Здравевски село Кривогаштани Прилеп IV—90—1544

Лична карта серија "Б" 4185 Рег. бр. 4185 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Цветанка Сотирова Илиоска — Прилеп ул. "158" бр. 3 IV—91—1563

Лична карта серија "Б" 22037 Рег. бр. 8022 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Љубе Миланов Трајчески село Тополчани Прилеп IV—100—1718

Лична карта серија "Б" 24365 Рег. бр. 9505 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Киро Перев Николовски село Плетвар Прилеп IV—100—1725

Лична карта серија "Б" 13226 Рег. бр. 13166 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО Прилеп на Иван Орданов Ангелески — Прилеп ул. "147" бр. IV—118—2104

Лична карта серија "В" 18706 Рег. бр. 3378 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Димко Конев Андоноски село Небрегово Прилеп IV—124—2219

Лична карта серија "В" 29493 Рег. бр. 14481 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Блаже Наумов Стојковски село Лопатица Прилеп IV—128—2297

Лична карта серија "В" 20077 Рег. бр. 5126 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Рефик Ракипов Далипоски село Дегово Прилеп IV—129—2312

Лична карта серија "В" 888 Рег. бр. 5784 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Методија Талев Спасески село Галичани Прилеп IV—129—2313

Лична карта серија "В" 13422 Рег. бр. 13450 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Прилеп на Минир Алиов Сулејмановски Прилеп ул. "103" бр. 17 IV—129—2326

Лична карта серија "В" 27366 Рег. бр. 12338 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Прилеп на Јованка Милосавова Маџоска село Залочани — Прилеп IV—131—2381

Лична карта серија "Д" 52891 рег. бр. 12933 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во Гостивар на Риза Мазламов Исени од село Чеграни — Гостивар IV—85—1437

Лична карта серија "Д" 49499 рег. бр. 9499 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во Гостивар на Амет Адила Весели од село Дебреште — Гостивар IV—91—1558

Лична карта серија "Д" 54005 рег. бр. 14016 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор на ОНО во Гостивар на Шемо Ебитов Делти од село Долно Јеловци — Гостивар IV—91—1559

Лична карта серија "Д" 53558 рег. бр. 13565 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО во Гостивар на Живко Николовски од село Балиндола Гостивар IV—91—1560

Лична карта серија "В" 93627 Рег. бр. 3627 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО Брод на Стојанче Цветанов Каранфиловски село Здуње — Брод IV—2—36

Лична карта серија "В" 46891 Рег. бр. 692 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Демир Хисар на Стојна В. Ивановска село Сушица — Драчевица — Скопје IV—87—1474

Лична карта серија "А" 50886 Рег. бр. 5886 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Алекса Стојановски село Градманци — Скопје IV—87—1475

Лична карта серија "А" 17952 Рег. бр. 16980 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Борис Сотир Христов — Скопје. IV—87—1481

Лична карта Рег. бр. 3074 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Ристо П. Крстевски — Скопје. IV—88—1493

Лична карта Рег. бр. 2889 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Тодора Р. Крстевска — Скопје. IV—88—1494

Лична карта серија "А" 45272 Рег. бр. 272 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО —

Скопје на Илија Т. Блажевски село Бањане — Скопје IV—88—1496

Лична карта серија "А" 42163 Рег. бр. 35047 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Томо Аргир Маринов Скопје IV—88—1500

Лична карта серија "А" 37056 Рег. бр. 38348 издадена од Поверенство за внатрешни работи при IV-реон во Скопје на Азис Абди Ариф — Скопје. IV—88—1501

Лична карта серија "А" 65389 Рег. бр. 47532 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Илинка П. Перкова — Скопје IV—88—1504

Лична карта Рег. бр. 9790 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Гуча Елена Стојанова село Петровац — Скопје IV—88—1506

Лична карта Рег. бр. 9949 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Елена Стојанова село Петровец — Скопје IV—88—1507

Лична карта серија "А" 11830 Рег. бр. 13334 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Благоја А. Кнежевски — Скопје. IV—88—1508

Лична карта серија "А" 34037 Рег. бр. 37068 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III-Реон во Скопје на Бекир Џ. Акиф — Скопје. IV—88—1509

Лична карта серија "А" 14507 Рег. бр. 15193 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Дула Спирова Данилова — Скопје. IV—89—1511

Лична карта серија бр. 57045 Рег. бр. 12046 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон — Скопје на Џафер Синан Селман село Равнигабер IV—89—1519

Лична карта серија "А" 14560 Рег. бр. 14954 издадена од Поверенство за внатрешни работи при I-реон во Скопје на Велко А. Димишков — Скопје. IV—89—1522

Лична карта серија "А" 10601 Рег. бр. 9370 издадена од Поверенство за внатрешни работи при III реон во Скопје на Емин Реџеп Емин — Скопје IV—89—1523

Лична карта серија "А" 53760 Рег. бр. 8759 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Скопје на Темелко З. Димитров село Добридол IV—90—1529

Лична карта под бр. 1044 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Нови Пазар на Ганчо П. Антониевиќ — Скопје. IV—81—1343

Лична карта серија "А" 42835 Рег. бр. 50828 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Скопје на Рушид Хадри Аземов — Скопје. IV—82—1371

СОДРЖИНА

	Страна
Судски огласи — — — — —	1
Регистрации на државни стопански претпријатија —	1
Промени во регистрот — — — — —	2
Мали огласи — — — — —	2

публикански градежен инспектор или републиканските градежни инспектори, се подава жалба до Сојузната градежна инспекција, преку републиканската градежна инспекција.

Кон жалбата се приложува заверен препис од наредбата или решението.

Член 19

Републиканската градежна инспекција должна е да се грижи конечното решение да биде уписано во книгата на градежната инспекција и градежните препријатија во сето да постапат по него.

Извршувањето на конечното решение може републиканската градежна инспекција да го спроведе и преку други надлежни органи.

Чл. 20

Министерот на градежите на НРМ одредува потребен број лица помеѓу службениците на Министерството на градежите на НРМ за вршење на административно-манипулантска служба при републиканската градежна инспекција.

Чл. 21

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот весник на Народна Република Македонија".

гр. Скопје, 26.VII.1950 год. Бр. 9683.—

Министер на градежите на НРМ,
Б. Кузмановски, с. р.

167

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за ловот и чл. 2 и 10 од Правилникот за државните ловишта од републиканско значење го донесувам следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ, НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

I. На територијата на Народна Република Македонија одредувам за државно ловиште од републиканско значење долу ограничениата површина. Име на ловиштето е "Катланово".

II. Границата на ловиштето почнува од улиот на река Пчиња во река Вардар, оди узводно по река Пчиња до мостот при село Катланово, од тука по патот село Катланово — Скопје до село Идризово. Од село Идризово границата оди по патот за село Огњанци и излага право на Вардар, продолжува по текот на Вардар низводно и се завршува при улиот на река Пчиња во Вардар.

III. Главна задача на ловиштето е размножување и одгледување на фазанска дивеч.

IV. Ловиштето ќе го управува и раководи посебна установа со седиште на теренот.

V. Ова Решение влегува во сила веднаш, а истото да се обнародува и во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 12412 од 27-VII-1950 год. Скопје

Министер за шумарство на Н.Р. Македонија
Д. Зографски с. р.

168

По укажаната потреба и со цел да се опфатат поуспешно во училишните децата што подлежат на задолжително школување, а по предлогот на Околинскиот Н. Одбор во Кичево Бр. 8564 од 15-VIII-1950 година, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

1) Во село ИЗВОР околија Кичевска се отвара осмолетка со V отделение со Македонски наставен јазик.

2) Отворената осмолетка ќе почне со наставата во почетокот на учебната 1950/51 година.

3) Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 7326 21 август 1950 год. Скопје

Министер за просвета,
Димче Стојанов - Мире с.р.

169

Врз основа на точка 3 од Наредбата за задолжителното означување годината на завршетокот на обектите за капитална изградба и на обектите за друштвен стандард ("Службен лист на ФНРЈ" Бр. 27 (50г.), Министерот на градежите на НРМ и Претседателот на Комитетот за комунални работи донесуваат следното

НАПАТСТВИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ОЗНАЧУВАЊЕ ГОДИНАТА НА ЗАВРШЕТОКОТ НА ОБЕКТИТЕ ЗА КАПИТАЛНА ИЗГРАДБА И НА ОБЕКТИТЕ ЗА ДРУШТВЕН СТАНДАРД.

1) Задолжителното означување годината на завршетокот ќе се изврши по тој начин, што изнад или покрај главниот вход на обектот ќе се стави ознака (плочица), на која ќе биде во пластичен текст означена годината на завршетокот на обектот, а на обектите од капитална изградба, ќе се стави изнад годината на завршетокот и знак ФНРЈ.

2) Плочицата треба да е изработена од материјал од кој е изработена фасадата или главниот вход и го ва димензија која одговара на големиот на обектот. Како основни се одредуваат следните димензии: 210x296мм., 210x148мм., и 148x105мм.

За истага цел можат да се употребат и други (пребојадисани) плочици од означените димензии и текстови, кои се уметнуваат во завршната фаза при изработка на фасадата.

Плочиците треба да се ставени така да не го нагледуваат изгледот на обектот, а се исклучува секако бојадисување на словата односно на броевите.

3) Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Скопје, 24.VII.1950 година, Бр. 9509

Министер на градежите на НРМ
Б. Кузмановски, с. р.

Претседател на Комитетот за комунални работи
А. Чемерски, с. р.

170

Врз основа на став 4 од точ. 3 од забелешката кон Т. бр. 499 став 4 од точ. 4 од Забелешката кон Т. бр. 501 од Тарифата за данокот на промет на производи ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/50 г.), во согласност со Министерот на државни набавки, издавам

НАРЕДБА

ЗА КОЛИЧЕСТВОТО НА ВИНО И РАКИЈА КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОТРОШИ ВО ДОМАКИНСТВОТО БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

I

Од вино кое ќе се произведе од сировини од бербата во 1950 година се одобрава за трошење во домаќинството без плаќање данок на промет на производи по 100 литра за секој член на домаќинството над 15 години и тоа за време од 19 ноември 1950 година до 19 ноември 1951 година.

II

Од количина ракија која ќе се произведе 31 јануари 1951 година од сировини од бербата во 1950 година се одобрава за трошење во домаќинството без плаќање данок на промет на производи по 15 ХЛО за секој член на домаќинството над 18 години.

III

Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 8511 15 јули 1950 год. Скопје

Министер на финансии на НРМ
Д. Цамбаз с. р.

Согласен,

Министер за државни набавки на НРМ
П. Менков с. р.

171

Врз основа на чл. 83 став 1 од Општиот закон за занаетството ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 49/49), — донесувам

НАРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ОД НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ ЗАНАЕТСКИ РАДЊИ, СОПСТВЕНИЦИТЕ НА КОИ ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ СПРЕМА ОДРЕДБИТЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТСТВОТО

I

Продолжува се до вклучително 31. декември 1950 година срокот одреден во точка I. од Наредбата на Министерот за комунални работи за одредување срокот за ликвидација на приватните занаетски радњи, сопствениците на кои што не ги исполнуваат условите спрема одредбите на Општиот закон за занаетството ("Службен весник на НРМ" бр. 6 од 3.IV.1950 год.).

II

Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзино објавување во "Службен весник на НРМ".

Број 3508 9. август 1950 год. Скопје.

Министер-Претседател на Комитетот за локална индустрија и занаетство,
Љубе Зафиров с. р.

Исправка

Во "Службен весник на НРМ" бр. 24 од 21 август 1950 година, на страна 172, под регистарскиот број 164 првиот ред треба да гласи: "По укажаната потреба и со цел да се опфатат..."

Од редакцијата

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ"

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија отпочна со издавање на "Народна власт" списание по прашања од изградбата на народната власт.

Списанието ќе излегува месечно еднаш. Првиот број излезе од печат при крајот на месец јули о.г.

Се известуваат сите претплатници на "Службен весник на НРМ" кои имаат желание да се претплатаат на списанието "Народна власт" дека претплатаата изнесува 120 дин. за II полугодие 1950 г.

Претплатаата се врши писмено преку администрацијата "Службен весник на НРМ"

Од Администрацијата
на "Службен весник на НРМ"

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
166 Правилник за организацијата и работењето на Републиканската градежна инспекција	173
167 Решение за одредување Државно ловиште од републиканско значење на територијата на Народна Република Македонија	175
168 Решение за отварање осмолетка со македонски наставен јазик во село Извор окопија Кичевска	175
169 Напатствие за спроведување Наредбата за задолжително означување годината на завршетокот на обектите за капитална изградба и на обектите за друштвен стандард	175
170 Наредба за количеството на вино и ракија кое може да се потроши во домаќинството без плаќање данок на промет на производи	176
171 Наредба за продолжување срокот од Наредбата за одредување срокот за ликвидација на приватните занаетски радњи, сопствениците на кои што не ги исполнуваат условите спрема одредбите на Општиот закон за занаетството	176